

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.12-23/19 од 2 април 2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 16 април 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.
2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр. 316, Карпош, Скопје (во понатамошниот текст: Друштво), во согласност со Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19) до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр. 12-23/19 од 2 април 2019 година.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Образецот БЛ 14 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат.

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 4 април 2019 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10, став (1) од Правилникот за лиценци изготви Предлог – Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, која беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 11 април 2019 година. На подготвителната седница немаше забелешки по Предлог - Одлуката од страна на присутните.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 од Законот за енергетика и член 13 од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на ден 16 април 2019 година, одржа седница на којашто донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 12-23/19
16 април 2019 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Марко Бислимоски

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**
Друштво за производство, трговија и услуги АЛУНИКО ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Јуриј Гагарин бр. 316, Карпош, Скопје, Република Северна Македонија
- 2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата**
Трговија со електрична енергија
- 3. Датум на издавање на лиценцата:** 16 април 2019 година
- 4. Период на важење на лиценцата:** 10 години
- 5. Датум на важење на лиценцата:** 16 април 2029 година
- 6. Евидентен број на издадената лиценца:** ЕЕ-ТРГ-357-2019
- 7. Единствен матичен број:** 5042399
- 8. Единствен даночен број:** 4029995108626
- 9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија и во странство, заради продажба на електрична енергија на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.
- 10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста**
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купопродажба на електрична енергија, договори за прекугранични трансакции и други договори во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон.
- 11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.
- 12. Општи обврски за носителот на лиценцата**
Носителот на лиценцата е должен да:
 - обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија;
 - во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет за електричната

енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;

- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електричната енергија по договорената цена, врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем;
- обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите;
- им ги достави на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија, информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика.
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) набавка и продажба на електрична енергија,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
 - 5) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

17. Менување, продолжување, пренесување, суспендирање, одземање и престанување на лиценцата

Менувањето, продолжувањето, пренесувањето, суспендирањето, одземањето и престанувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.